

ПРАШАЊА - ЛИНГВИСТИКА НА ПРАВОТО

1. Акцентот на зборот *криминалитет* паѓа на:
2. Зборот *алиби* потекнува од:
3. Основното значење на зборот *пропорционално* е:
4. При именување полициски операции и судски процеси доаѓа до израз:
5. Зборот *жртва* е во етимолошка врска со зборот:
6. Во зборот *случај* се содржи подзначењето:
7. Во зборот *изречно* се содржи значењето:
8. Зборовите *бранител* и *обвинител* имаат ист:
9. Зборот *дециден* е во тесна значенска врска со зборот:
10. Именката *законитост* е од:
11. Правилно, множинската форма од именката *очевидец* се пишува:
12. Правилно (без ј меѓу е и а) е напишан зборот:
13. Множинската форма од именката *алиби* гласи:
14. Членуваната форма од именката *алиби* гласи:
15. Обична множина се образува од само од именката:
16. Не се образува множина од именката
17. Само еднинска форма има именката
18. Нема еднинска форма од именската форма:
19. Со значење „тужба, жалба, парница“ се јавувал архаизмот:
20. Правното значење на зборот *диспозиција* е во тесна врска со зборот:
21. Според значење, придавката *апелационен* е:
22. Во исказот: *Ако по извршувањето на кривичното дело е изменет законот, еднаш или повеќе пати, ќе се примени законот што е поблаг за сторителот*, метафорично е употребен зборот:

23. Во исказот: *Повеќе осуди на исто лице можат да се бришат од казнената евиденција само истовремено и тоа ако постојат услови за бришење на секоја од тие осуди*, како партикула за засилување е употребена формата:

24. Членуваната форма од придавката *непристрастен* се пишува:

25. Заменската форма *којшто* спаѓа во групата на:

26. Правилно, со две д едноподруго (дд) се пишува зборот

27. Правилно, со две т едноподругот (тт) се пишува зборот:

28. Во именската група ОСНОВЕН СУД придавката според значење е:

29. Во реченицата „Нека влезе обвинетиот“, збороформата „обвинетиот“ врши функција на:

30. Реченицата: *„Имено, обвинетиот и неговата одбрана алудираа на тоа дека оштетените критичниот ден дошле пред неговата порта.“*, според значење е зависносложена:

31. Во реченицата „Судот со особено внимание ја следеше одбраната.“ глаголската формаследеше во:

32. Правописно, по однос на употребата на запирката, правилна е реченицата:

33. Реченицата „Се задолжува лицето да ги плати на предлагачот трошоците сторени во текот на постапката“ е:

34. Правилно е да се пишува:

35. Правилно е да се пишува:

36. Во воведната именска група „Со овој закон...“, формата „овој“ претставува:

37. Реченицата „Судот, постапувајќи по обвинителниот акт, одржа главна, јавна и усна расправа“ по состав е

38. Во именска група „судиско убедување“ придавката е изведена од именката

41. Зборот *тужител* е:

40. Законските акти се пишуваат на: